



АНДРЕЈ ТОКАРЕВ, ГРОФ ПЕТАР ПЕТРОВИЧ ШЕРЕМЕТЈЕВ И ТОДОР ПЕТРОВ



Господине Петров, по покана на Меѓународниот совет на руските сонародници (МСРС), висока делегација на СМК на крајот од минатата година престојуваше во Руската Федерација...

ПЕТРОВ: Врз основа на покана од МСРС (меѓународна организација под покровителство на рускиот претседател, која ја обединува руската дијаспора во цел свет), висока делегација на СМК во чиј состав беа Тодор Петров, проф. Андреј Токарев, проф. д-р Чедомир Цветановски и Аце Димоски, присуствуваше на свеченостите по повод петгодишниот јубилеј на МСРС, кои се одржуваа од 20 до 23 октомври 2007 година во Москва. Во десетдневните активности на МСРС, под покровителство на рускиот претседател Н.Е. Владимир Путин, учествуваа околу 2.000 руски сонародници од 87 земји во светот и 600 делегати. Во рамките на јубилејот се одржа и Прв меѓународен фестивал на руските сонародници во странство "Руска песна", на кој настапија руски културно-уметнички друштва и естрадни уметници од цел свет. Остваривме средби и со прет-


седателот на МСРС, гроф Петар Петровиц Шереметјев, и со генералниот секретар на МСРС, Владимир Петровиц Дурнев, при што разменивме мислења за идната соработка меѓу СМК и МСРС. Договорено е делегација на МСРС годинава возвратно да ги посети Македонија и Охрид, кога се очекува потпишување на Договор за соработка меѓу СМК и МСРС.

На 22 октомври 2007 година делегацијата на СМК присуствуваше на свечената седница на МСРС, на која претседаваа премиерот на градот Москва, Јуриј Лужков, и гроф Петар Петровиц Шереметјев. Делегацијата на СМК беше единствена странска делегација, гости на МСРС, а јас како претседател на СМК имав чест да ги поздравам присутните во градскиот Парламент. На свечената седница присуствуваа голем број министри во московската Влада и министри од Владата на Руската Федерација. На 24 октомври 2007 година во Градската кука на Москва, делегацијата на СМК имаше средба со министерот за надворешни работи на градот Москва, амбасадорот Георги Мурадов.



Ги формиравте Македонската заедница во Руската Федерација и Македонската православна црковна општина "Свети Климент и Наум Охридски" во Москва...

ПЕТРОВ: На 25 октомври 2007 година СМК организираше основачко собрание на Македонската заедница во Руската Федерација и основачко собрание на Македонската православна црковна општина "Свети Климент и Наум Охридски" во Москва. За претседател на Македонската заедница е избран Драганчо Стојановски, а за претседател на МПЦО "Свети Климент и Наум Охридски" во Москва е избран Спиро Стојаноски.



Разговорот го водеше:
Елизабета АНДОНОВСКА

МАКЕДОНСКО- РУСКОТО БРАТСТВО БЕЗ АЛТЕРНАТИВА!



**АМБАСАДОРОТ ГЕОРГИ МУРАДОВ И
ТОДОР ПЕТРОВ**

Висока делегација на Светскиот македонски конгрес предводена од претседателот на СМК, Тодор Петров, престојуваше во Руската Федерација од 20 октомври до 12 декември минатата година. За време на престојот отворена е Канцеларија на СМК во Москва и формирани се Македонска заедница во Руската Федерација и МПЦО "Свети Климент и Наум Охридски" во Москва. По сто години историја, активностите на СМК се прв обид за организирање на Македонците во Руската Федерација. За Мисијата на СМК во Руската Федерација разговаравме со претседателот на СМК, Тодор Петров.

По сто години историја, активностите на СМК се прв обид за организирање на Македонците во Руската Федерација. Во тоа успеавме, иако активностите допрва престојат. На седницата на Претседателството на Македонската заедница и Црковниот одбор, одржана на 8 декември 2007 година, е донесена одлука за формирање на Македонска стопанска комора во Руската

Федерација, Македонска младинска организација во Руската Федерација и Македонска библиотека во Москва.

За годинава во Руската Федерација е иницирано одбележувањето на: 108 години од формирањето на Македонското научно-литературно другарство во Санкт Петербург; 103 години од излегувањето на првиот број на научно-политичкото списание на македонски јазик во Русија "Вардар" во 1905 година; 95 години од излегувањето на првиот број на македонското списание во Русија "Македонски глас" во 1913-1914 година; 91 година од формирањето на Македонскиот револуционерен комитет во Русија во 1917 година; и животот и дејноста на епископите Партениј и Анатолиј Зографски во Русија.

Сметаме дека во Руската Федерација има околу 10.000 Македонци низ целата нејзина територија, и затоа е иницирано формирањето на македонски заедници во поголемите руски градови: Санкт Петербург, Сочи, Москва, Самара и други градови каде што живеат етнички Македонци.



Остваривте ли прием кај поглаварот на Руската православна црква?



**АМБАСАДОРОТ ГЕОРГИ МУРАДОВ,
ТОДОР ПЕТРОВ И АЦЕ ДИМОСКИ**



ПЕТРОВ: На 3 октомври 2007 година делегација на СМК беше примена од Неговата Сесветост Г.Г. Алексеј Втори, Патријарх Московски и Серуски. Приемот мина во срдечна атмосфера, патријархот беше видно расположен, му предадовме пригодни подароци (книги, митра специјално за него изработена во манастирот "Свети Ѓорѓи" во Рајчица, Дебарско, опков од Евангелие, теракотна икона со Константиновиот крст), му пренесовме поздрави од Македонците од цел свет и го поканивме да ги посети Македонија и Охрид, како заедничко културно-историско наследство.

Патријархот го информиравме за иницијативите за изградба на црква, манастир и поглаварска резиденција на МПЦ во Москва, како и на црква, манастир и поглаварска резиденција

и крунисана, а во 987 година, исто така, од Охридскиот Патријарх бил покрстен и нејзиниот внук кнезот Владимир, кој за да го зацврсти пријателството со Македонското царство на цар Самуил се оженил по четврти пат со неговата внука Марија од Охрид, со која ги имале децата Борис и Глеб, првите руски светомаченици, денес патрони на руската армија. Се надеваме дека ќе се оствари посетата на Н.Е. Владимир Путин на Охрид.



Како ја оценувате посетата на делегацијата на СМК во Руската Федерација?

ПЕТРОВ: Посетата на Руската Федерација ја оценуваме како мошне успешна и по бројот на средбите и по квалитетот и содржината на разговорите, со цел да се постигне цврста и трајна невладина соработка, а во функција на продлабочување на владината, на заемните братски односи меѓу македонскиот и рускиот народ, македонската и руската држава и Македонската православна црква и Руската православна црква, имајќи предвид дека Руската Федерација е прва од големите сили, која во 1992 година ја призна независноста на државата Македонија под нејзиното единствено име Македонија.

Во политиката нема вечни пријатели и непријатели, туку само вечни интереси. Несомнено дека Соединетите Американски Држави за Македонците се стратешки пријатели од интерес, како и Македонците за нив. Но, Русите и Македонците се браќа по крв. Пријателите се избираат, но роднините се од Господа дадени. Затоа, продлабочувањето на македонско-руските односи не е против стратешкото партнерство на Македонија со САД. Поаѓајќи од мултиполарноста на светот, СМК е заинтересиран не само за евро и евроатлантските, туку и за евроазиските интеграции на Македонија, особено соработката со Руската Федерација, како и за нов пристап на глобалната колективна безбедност.

Македонско-руската соработка не значи изместување на македонското евро и евроатлантско стратешко партнерство, односно амбиции за членство во Европската унија и во НАТО, но единствено под името Македонија со можност за употреба на уставната референца "Република". Македонско-руската соработка и партнерство ја зацврстуваат меѓународната положба на Македонија. Македонско-руската соработка не значи ново руско колонијално партнерство, какво што Македонија не треба да прифати ниту во македонско-атлантската или македонско-европската соработка. И притоа не треба да се заборава дека најголемите олигарси во Македонија, и најбогатите Македонци и најбогатите Албанци (милијардерот Бецети Пацоли, кому му се нуди претседателското место на Косово) својот капитал не го стекнаа во САД или во ЕУ, туку во Руската Федерација и во Украина. Поради тоа, за неодржливи ги оценуваме опсервациите од некои политички опоненти во Македонија за отфрлање на македонско-руската соработка и партнерство поради принципиелниот став на Руската Федерација за статусот на Косово. Напротив и Албанија, и покрај тоа, односите со Руската Федерација ги оценува за добри и коректни.

Иако станува збор за братски народи, припадници на иста цивилизација, со исти или сродни етнички, јазични, културни, верски и историски вредности, традиции и корени, незадоволителна е вкупната македонско-руската соработка: економска, политичка, културна, научна, образовна, цивилна, воена и друга, за што не се создадени соодветни законски и договорни предуслови. Невладините организации од цивилниот сектор се гарант за унапредувањето на оваа соработка и тоа ќе го прават.



Што ѝ препорачувате на македонската Влада во однос на унапредувањето и продлабочувањето на македонско-руската соработка?

РУСКИОТ ПАТРИЈАРХ Г.Г. АЛЕКСЕЈ ВТОРИ И ТОДОР ПЕТРОВ

на РПЦ во Охрид, а воедно и за формирањето на МПЦО "Свети Климент и Наум Охридски" во Москва и на РПЦО "Свети Борис и Глеб" во Охрид. Од патријархот побаравме македонско-руско црковно сослужение, каква што е воспоставената соработка меѓу СМК и МСРС и Македонците и Русите и нивните заедници во цел свет. Патријархот се заблагодари за посетата и за подароците и ја благослови делегацијата на СМК.



Дали имавте средба со рускиот претседател Н.Е. Владимир Путин?

ПЕТРОВ: Посетата на конгресната делегација се совпадна со парламентарните избори во Руската Федерација. Во секој случај, до Кабинетот на рускиот претседател доставивме писмена покана за негова посета на Македонија и писмено известување за доделувањето на највисокото семакедонско признание - почесната титула "Македонски сенатор" и највисокото семакедонско одликување - орденот "Големо сонце на Македонската империја со ѓердан", со предлог врачувањето на признанието и одликувањето да биде во црквата "Света Софија" во древниот Охрид, каде што од страна на Охридскиот Патријарх во 955 година руската кнегиња Олга била покрстена



**АМБАСАДОРОТ ВО РУСИЈА ЗЛАТКО
ЛЕЧЕВСКИ И АМБАСАДОРОТ ВО
УКРАИНА ИЛИЈА ИСАЈЛОВСКИ**

ПЕТРОВ: Врз основа на разговорите за положбата и правата на Македонската заедница во Руската Федерација и за проблемите со кои се соочуваат македонските државјани и воопшто Македонците по потекло, како и македонските бизнисмени во Руската Федерација, СМК оценува дека под итно во надлежните министерства во Владата на Р Македонија, треба да почнат подготовки за изработка, со цел склучување на: договор за положбата и правата на македонското национално малцинство во Руската Федерација и на руското национално малцинство во Македонија; договор за двојно државјанство; договор за укинување на визите и олеснување на визно-пасошкиот режим; договор за работните дозволи и квоти; договор за слободна трговија; договор за ослободување од двојно оданочување; договор за царински олеснувања.

СМК иницира македонската Влада да ја организира и да ја помогне македонската градежна оператива на рускиот пазар, и да ги стимулира градежните фирми со ослободување од плаќање данок на плата и други зафаќања на работниците и други стимулации, со цел конкурентност и профитабилност во работата.

СМК иницира редовни работни средби меѓу парламентите, претседателите и владите на двете земји. СМК иницира интензивирање на културната, научната и образовната соработка меѓу Македонија и Руската Федерација, а посебно на стопанската, имајќи предвид дека Руската Федерација е огромен пазар во областа на градежништвото, за производството на храна и вино. Помошта од македонската Влада за поттикну-

вање на овие дејности е од огромно значење, имајќи предвид какви сè стимулации нудат други држави за своите компании во битката за освојување на рускиот пазар.

СМК очекува отворање на руските пазари за македонското стопанство и за зголемување на руските инвестиции во Македонија, особено во туризмот. Владата на Македонија треба да подготви сериозна понуда на руската туристичка берза и руската Влада, имајќи предвид дека руските туристи во светот се меѓу најбројните и најбогатите. Го очекуваме потпишувањето на договорот за компензација на рускиот надворешен долг кон Македонија со проекти за нејзина гасификација, бидејќи цела ЕУ е веќе приклучена на рускиот гасоводен систем, што е предуслов за атрактивна инвестициона дестинација. Ја поттикнуваме Владата на Македонија да ги понуди Шар Планина, Пелистер, Јакупица, Караџица, Галичица, Алшар, Вардарската долина, манастирскиот туризам, Охрид и други локалитети на концесионирање на руски инвеститори и руската Влада и најитно а не само вербално да го помогне реализирањето на инвестициите на руските компании "ЛУКОИЛ", "РОСНЕФТ", "ГАСПРОМ" и други мултинационални руски корпорации во Македонија.

СМК ја поздравува најбрзата изградба на македонската Амбасада во Москва, надлежна за сите поранешни советски републики, просторно, кадровски и технички добро опремена,



**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА МАКЕДОНСКАТА
ЗАЕДНИЦА ВО РУСИЈА: СПИРО СТОЈАНОСКИ,
ГАЗАНФЕР САЛИОСКИ, ДРАГАНЧО
СТОЈАНОВСКИ, ТОДОР ПЕТРОВ, ПЕТАР
ПЕТРУШЕВСКИ И ДРАГАН ЈАНГЕЛОВСКИ**

бидејќи сегашната не ги задоволува тие стандарди и е под нивото на македонско-руските односи, кои се очекува да бидат интензивирани и продлабочени. Но, од македонската Влада очекуваме најбрзо да ја обезбеди потребната локација за изградба на руска Амбасада во градот Скопје и да создаде услови за нејзина изградба, каков што беше владиниот ангажман околу изградбата на американската Амбасада.

Од Владата на Македонија СМК бара најсериозен третман на Лекторатот на македонски јазик на Ломоносовиот универзитет во Москва. Иницираме, Владата и Министерството за образование соодветно да го етаблираат рускиот јазик како наставен јазик и изучување на руските класици и литература во воспитно-образовниот процес на Македонија. Иницираме збратимување и соработка на македонските општини со руски општини.

Руската Федерација е огромна, богата, енергетски независна, моќна и влијателна држава, со долга традиција во светската политика и меѓународната заедница и СМК смета на продлабочувањето на македонско-руските односи во сите сфери.